

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 14

29 Ноември 2019 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Решение за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година | 2 | 11. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово | 4 |
| 2. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година | 2 | 12. Одлука за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово | 4 |
| 3. Решение за објавување на Одлуката за утврдување приоритетен Проект, давање поддршка на проектна апликација и давање согласност за кофинансирање на трошоците | 2 | 13. Решение за објавување на Одлуката за финансиска поддршка на занаетчијата Ристо Исиров самарџија од Валандово | 5 |
| 4. Одлука за утврдување приоритетен Проект, давање поддршка на проектна апликација и давање согласност за кофинансирање на трошоците | 2 | 14. Одлука за финансиска поддршка на занаетчијата Ристо Исиров самарџија од Валандово | 5 |
| 5. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства за исплата на парични награди за освоено прво, второ и трето место по распишаниот конкурс за песна по повод празникот на општината „6-ти Ноември“ | 3 | 15. Решение за објавување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година | 5 |
| 6. Одлука за одобрување средства за исплата на парични награди за освоено прво, второ и трето место по распишаниот конкурс за песна по повод празникот на општината „6-ти Ноември“ | 3 | 16. Заклучок за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година | 5 |
| 7. Решение за објавување на Одлуката за одобрување средства на Општинска организација на Црвен крст Валандово за реализација на програмски активности | 3 | 17. Решение за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година | 5 |
| 8. Одлука за одобрување средства на Општинска организација на Црвен крст Валандово за реализација на програмски активности | 3 | 18. Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година | 6 |
| 9. Решение за објавување на Одлуката за одобрување финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за операција на дете | 4 | 19. Решение за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година | 6 |
| 10. Одлука за одобрување финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за операција на дете | 4 | 20. Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година | 6 |

- 21. Решение** за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово 6
- 22. Заклучок** за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово 6
- 23. Решение** за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово 7
- 24. Заклучок** за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово 7
- 25. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово 7
- 26. Заклучок** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово 7
- 27. Решение** за објавување на Решението за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово 7
- 28. Решение** за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово 8

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/7
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, на следниот начин:

Потпрограма Потставка	Самоф.	Дотац.	Донац.	Кред
--------------------------	--------	--------	--------	------

Се зголемуваат приходите и расходите на следните потставки

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120 Блок дотација на општината по одделни намени	0	272.000	0	0
742114 Приходи од европска унија	0	0	340.000	0
	0	272.000	340.000	0

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

421110 Електрична енергија	0	72.000	0	0
422410 Одржување на згради	0	100.000	0	0
464990 Други трансфери	0	100.000	0	0

N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

420130 Патување во земјата-патни расходи	0	0	21.000	0
420220 Патување во странство-патни расходи	0	0	99.000	0
420230 Патување во странство-сместување	0	0	218.000	0
425240 Осигурување од повреди	0	0	2.000	0
	0	272.000	240.000	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ и станува дел на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година.

Бр.08-145/7
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување приоритетен Проект, давање поддршка на проектна апликација и давање согласност за кофинансирање на трошоците

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување приоритетен Проект, давање поддршка на проектна апликација и давање согласност за кофинансирање на трошоците што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/8
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 3, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување приоритетен Проект, давање поддршка на проектна апликација и давање согласност за кофинансирање на трошоците

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Валандово **УТВРДУВА ПРИОРИТЕТЕН** Проект и дава поддршка на проектна апликација за учество во проектот „Градење на општинските капацитети за спроведување проекти-Подготовка на проекти за локален развој за финансирање од националните и меѓународните развојни фондови – „Фонд за техничка документација“, финансиран од УНДП и Шведската агенција за меѓународен развој (СИДА) за проектот „Изработка на проектна документација за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во град Валандово“.

Член 2

Советот на Општина Валандово, дава согласност Општина Валандово да ги кофинансира трошоците, доколку истите го надминуваат максималниот износ на грантот од 30.000 евра.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен Гласник“ на Општина Валандово.

Бр.08-145/8 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за исплата на парични награди за освоено прво, второ и трето место по распишаниот конкурс за песна по повод празникот на општината „6-ти Ноември“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/9 Градоначалник
29.11.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за исплата на парични награди за освоено прво, второ и трето место по распишаниот конкурс за песна по повод празникот на општината „6-ти Ноември“

Член 1

Со оваа Одлука, од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во износ од 20.000,00 денари, за исплата на парични

награди за освоено прво, второ и трето место, по распишаниот конкурс за песна по повод празникот на општината „6-ти Ноември“.

Член 2

Одобрените средствата од член 1 на оваа Одлука да се трансферираат од програма АО-Совет на општина, подставка 464990- други трансфери, на сметка на самофинансирачки активности на Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, преку кој ќе се изврши исплатата на освоените парични награди.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/9 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства на Општинската организација на Црвен крст Валандово за реализација на програмски активности

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства на Општинската организација на Црвен крст Валандово за реализација на програмски активности, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/10 Градоначалник
29.11.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства на Општинска организација на Црвен крст Валандово за реализација на програмски активности

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во износ од 17.000,00 денари, на Општинската организација на Црвениот крст Валандово, за реализација на програмски активности.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463160-

трансфери до хуманитарни организации, на сметка на Општинска организација на Црвен крст Валандово.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/10 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за операција на дете

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за операција на дете, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/11 Градоначалник
29.11.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за операција на дете

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во нето износ од 120.000,00 денари, финансиска помош на фамилијата Ризови од с.Пирава, Валандово, за покривање на трошоци за операција на нивното дете Анастасија Ризова.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши на следниот начин:

- 20.000,00 денари од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи;

- 100.000,00 денари од програма ДО-Градоначалник, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи,

на банкарска трансакциона сметка на мајката на детето Катица Ризова бр. 210501697661748 депонент НЛБ Банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/11 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/12 Градоначалник
29.11.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово

Член 1

Со оваа Одлука на Митко Занов, моден креатор од Валандово, му се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, како финансиска поддршка за реализација на проект, нова модна колекција на брендот ZANOV, наменета за сезона есен-зима 2019-20 година.

Член 2

Исплатата на средствата од точка 1 на ова Решение да се изврши од Програма АО Совет на општина, подставка 464990-други трансфери, на име Митко Занов, број на сметка 200001851312892, депонент Стопанска банка АД-Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/12 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за финансиска поддршка на занаетчијата Ристо Исиров самарџија од Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска поддршка на занаетчијата Ристо Исиров самарџија од Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/13
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиска поддршка на занаетчијата Ристо Исиров самарџија од Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, се одобруваат средства во износ од 20.000,00 денари, на занаетчијата Ристо Исиров, самарџија од Валандово, како финансиска поддршка на Општина Валандово на старите занаети во општината.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи, на банкарска трансакциона сметка 200000665971340 депонент Стопанска банка АД-Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/13
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/2
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002,40/2003,49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 став 1 точка 29 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година, кој Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-513/5 од 12.11.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“

Бр.08-145/2
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/3
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002,40/2003,49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово под бр.02-513/4 од 12.11.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/3 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/4 Градоначалник
29.11.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002,40/2003,49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово под бр.02-513/3 од 12.11.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/4 Совет на Општина Валандово
28.11.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/5 Градоначалник
29.11.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.161/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското Основно Училиште „Страшо Пинџур“ - Јосифово

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на Статутот на Општинското Основно Училиште „Страшо Пинџур“ - Јосифово, донесен од Училишниот одбор на ООУ „Страшо Пинџур“ - Јосифово, под бр.01-344/1 од 20.11.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/5
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање позитивно мислење на Статутот на Општинско Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/14
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.161/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на Статутот на Општинското Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово, донесен од Училишниот одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, под бр.0101-565/1 од 25.11.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/14
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/6
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 109/19 и 146/19), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа Детска градинка „Калинка“ Валандово, донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово под бр.01-175/4 14.11.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/6
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година.

Бр.09-1229/14
29.11.2019 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 24 од Законот за полиција („Службен весник на РМ“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), член 36 став 1 точка 12 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 34 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и осмата редовна седница, одржана на ден 28.11.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање Командир на Полициска станица од
општа надлежност Валандово

1. За Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово, **СЕ ИЗБИРА** ИВИЦА ЃОРЃЕВИЌ, со завршено високо образование-Полициска академија и повеќе од шест години работно искуство во Полиција.

2. Решението влегува во ила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-145/14
28.11.2019 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков
